



## ОПШТИНА ПРОБИШТИП

тел: 032 483 131 факс: 032 483 047  
ул. Јаким Стојковски бр.1, 2210 Пробиштип  
Република Северна Македонија  
[www.probistip.gov.mk](http://www.probistip.gov.mk) [info@probistip.gov.mk](mailto:info@probistip.gov.mk)

Вид - Име на услугата	Издавање на Решение за данок на имот (по барање на граѓанин/клиент)
Потребни документи	1. Даночна пријава (образец ДИ) 2. Имотен лист (фотокопија и оригинал на увид) 3. Договор за купопродажба (копија) 4. Договор за подарок (копија) 5. Лична карта (на увид) 6. Уплатница
Административна такса	<b>Административна такса</b> <b>Износ: 50 денари</b> <b>Сметка: 100000000063095</b> <b>Уплатна сметка: 840 157 03182</b> <b>Приходна шифра: 722315 00</b> <b>Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Пробиштип</b> <b>Банка на примач: НБРМ</b> <b>Цел: Решение за данок на имот</b>
Прием на барањето	Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на општината, Општински центар за услуги (ОЦУ)
Место на реализација	Одделение за финансиски прашања, проценител 1. Даночнта пријава се доставува до проценител за утврдување вредноста на имотот 2. Проценителот ја утврдува пазарната вредност на имотот 3. Се враќа предметот во Одделението за финансиски прашања 4. Службеното лице врз основа на утврдента вредност на имотот изготвува Решение за данок на имот
Рок на реализација	Во рок од 10 дена од денот на приемот на Барањето
Начин на доставување на услугата / документот	На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа: • Лично подигање од архивата- ОЦУ од страна на подносителот – барателот на услугата • По ПТТ пошта
Рок на жалба	Против Решението на градоначалникот може да се поведе управен спор пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението (Согласно член 52 од Законот за Данок на имот – Службен весник на РМ 61/04...23/2016)
Законски основ	Закон за даноци на имот (Службен весник на РМ бр.61/04...23/2016) и Одлука за утврдување на висината на стапката на данок на имот на Општина Пробиштип
Забелешка	Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општината <a href="http://www.probistip.gov.mk">www.probistip.gov.mk</a>